

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 234

29 септември 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2962. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за полициските воздухоплови и персоналот во воздухопловството во Министерството за внатрешни работи ...	2	јавните установи за деца и на образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст за самохрани родители кои се корисници на гарантирана минимална помош чии деца се згрижени во јавна установа за деца-детска градинка.....	26
2963. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за полициските услови и начинот на остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството и семејството за правата детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование.....	2	2966. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Украина...	31
2964. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата.....	3	2967. Решение за забрана на увоз и транспорт на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија кои потекнуваат од Република Германија.....	31
2965. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитување, одмор и рекреација на деца во		Огласен дел	1-64

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2962.

Врз основа на член 111 став (2) алинеја 2, член 122 став (6), член 140 став (3) и член 174 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/19), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛИЦИСКИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ И ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за полициските воздухоплови и персоналот во воздухопловството во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/11) во членот 2 по заградата се става записка и се додаваат зборовите „кога начинот на издавање, продолжување, суспендирање и одземање на дозволите и овластувањата и вршењето на инспекциски надзор над примената на прописите од областа на воздухопловството, надзорот над полициските воздухоплови и надзорот над персоналот во воздухопловството не може да се врши во согласност со одредбите на овој правилник“, а зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „12 месеци“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1 – 74991/1
25 септември 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2963.

Врз основа на член 53 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА, КАКО И УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДОМАКИНСТВОТО И СЕМЕЈСТВОТО ЗА ПРАВАТА ДЕТСКИ ДОДАТОК, РОДИТЕЛСКИ ДОДАТОК ЗА ДЕТЕ И ДОДАТОК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Правилникот за поблиските услови и начинот на остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството и семејството за правата детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование („Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 109/19 и 116/19), во член 4 став (4), во точката 4, сврзникот „и“ се заменува со точка записка.

Во точката 5, точката се заменува со сврзникот „и“.

По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6. Градежно земјиште, освен земјиштето на кое се наоѓа објектот каде корисникот живее.“

Член 2

Во член 5 ставот (1) се брише.

Ставот (2) станува став (1).

Член 3

Во член 9 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Детскиот додаток се исплатува на мајката доколку се грижи непосредно за детето и детето живее заедно со мајката.“

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Детскиот додаток се исплатува на таткото доколку мајката е почината, мајката го напуштила детето, мајката е на издржување казна затвор, со правосилна судска пресуда малолетното дете е доверено на чување, воспитување и издржување кај таткото, или со решение на центарот за социјална работа малолетното дете родено во вонбрачна заедница е доверено на понатамошна грижа, чување и воспитување кај таткото, мајката е на континуирано болничко лекување повеќе од три месеци, мајката е со сериозно нарушена здравствена состојба, или на мајката и е одземена деловната способност.“

„(3) Детскиот додаток се исплатува и на старателот кој се грижи за издржувањето на детето, на лице на кое со решение на надлежен центар за социјална работа му е доверено детето и живее во семејство со него и на згрижувачот за дете сместено во згрижувачко семејство.“

Ставот (2) станува став (4).

Член 4

Во член 11 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) За дете кое е сместено во установа за вон-семејна социјална заштита или друга установа со решение на центарот за социјална работа, се остварува право на посебен додаток за време кога детето се наоѓа на одмор (зимски и летен), сметано од првиот ден во месецот на отпочнувањето на летниот одмор.“

Во ставот (2), зборот „распуст“ се заменува со зборот „одмор“.

Член 5

Во член 13 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Посебен додаток се исплатува на родителот или старателот кој се грижи за издржувањето на детето, на лице на кое со решение на надлежен центар за социјална работа му е доверено детето и живее во семејство со него и на згрижувачот за дете сместено во згрижувачко семејство.“

Член 6

Во член 16 став (4), во точките 8 и 20 зборот „домаќинството“ се заменува со зборот „семејството“.

Член 7

Во член 24 став (4), точка 4 сврзникот „и“ се заменува со точка записка.

Во точката 5, точката се заменува со сврзникот „и“.

По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6. Градежно земјиште, освен земјиштето на кое се наоѓа објектот каде корисникот живее.“

Во став (5) во точката 23 по зборот „домаќинството“ се додаваат зборовите „во висина до 300.000 денари, а над овој износ“.

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
 „(8) На подносителот на барање за остварување на право на додаток за образование за дете/ученик, кој во едно е и подносител на барање за остварување на право на детски додаток, при остварување и користење на правото на додаток за образование и на правото на детски додаток, материјалната состојба на домаќинството, не им се утврдува односно преиспитува одделно.”

Член 8

Во член 25 ставот (1) се брише.
 Во ставот (2), кој станува став (1), зборовите „родители и” се заменуваат со зборовите „родители и/или”.
 Ставот (3) станува став (2).

Член 9

Во член 28 во ставот (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „на старателот кој се грижи за издржувањето на детето, на лице на кое со решение на надлежен центар за социјална работа му е доверено детето и живее во семејство со него и на згрижувачот за дете сместено во згрижувачко семејство.”

Во ставот (4) по зборовите „друго училиште,” се додаваат зборовите „на корисникот му престанува правото на додаток за образование.”, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 10

Во член 30 во ставот (1), по зборовите „родителска грижа,” се додаваат зборовите „кое е запишано како редовен ученик во средно училиште”.

Во став (2) во точката 4, сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.

Во точката 5, точката се заменува со сврзникот „и”.

По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6. Градежно земјиште, освен земјиштето на кое се наоѓа објектот каде корисникот живее.”

Во став (3) во точката 23 по зборот „домаќинството,” се додаваат зборовите „во висина до 300.000 денари, а над овој износ”.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 11-4548/3
 23 септември 2020 година
 Скопје

Министер
 за труд и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

2964.

Врз основа на член 41 став (9) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 109/19), во

член 3 став (1) во точката 1, по зборот „барањето” се додаваат зборовите „лична карта за постојан престој на странец”.

Во точката 22 по зборовите „Доказ дека“ се додаваат зборовите „детето не”, а зборот „сместен”, се заменува со зборот „сместено”.

Во точката 23 сврзникот „и“ се брише.

Точката 24, се менува и гласи:

„24. Решение на Центарот за социјална работа со кое се доверува малолетното дете родено во вонбрачна заедница на понатамошна грижа, чување и воспитување;“

По точката 24 се додаваат четири нови точки 25, 26, 27 и 28, кои гласат:

„25. За дете-ца земени под старателство - решение за старателство;

26. За дете-ца згрижени во згрижувачко семејство – договор склучен меѓу центарот за социјална работа и згрижувачот;

27. Доказ од институцијата на странската држава дека правото на детски додаток не е остварено согласно прописите на таа држава; и

28. Копија од трансакциска сметка на лицето на кое се врши исплата, согласно подзаконската регулатива“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Документите од став (1) точки 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18 и 21 на овој член, центарот за социјална работа ги прибавува по службена должност по пат на размена на податоците по електронски пат со надлежните институции или во писмена форма, по претходно дадена писмена согласност на подносителот на барањето и другите членови на домаќинството за користење на нивните лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на детски додаток и писмена согласност да бидат откриени нивните податоци за депозитите во сите банки и штедилници во Република Северна Македонија. Документите од став (1) точки 5, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 27 и 28 на овој член, ги прибавува подносителот на барањето при поднесување на барањето и во текот на користење на правото на детски додаток, а доказите од став (1) точки 22, 24, 25 и 26 на овој член, се обезбедуваат од страна на службеното лице во центарот за социјална работа.”

По ставот 6 се додава нов став (7) кој гласи:

„(7) Писмената согласност на родителот, со која се потврдува дека правото на детски додаток не е остварено во друга држава се дава на образец-Изјава, кој е даден во Прилог бр.10 и е составен дел на овој правилник.”

Член 2

Во член 5 став (1) во точката 8, точката се заменува со точка запирка.

По точката 8 се додаваат две нови точки 9 и 10, кои гласат:

„9. За дете-ца згрижени во згрижувачко семејство – договор склучен меѓу центарот за социјална работа и згрижувачот; и

10. Копија од трансакциска сметка на лицето на кое се врши исплата, согласно Законот за заштита на децата.”

Во ставот (2) зборовите „2 и 5” се заменуваат со зборовите „2, 5 и 10”.

Во ставот (3) зборовите „3, 4, 6 и 8” се заменуваат со зборовите „3, 4, 6, 8 и 9”.

Член 3

Во член 7 став (1) во точка 5, точката се заменува со сврзникот „и”.

По точката 5, се додава нова точка 6, која гласи:

„6. Копија од трансакциска сметка.”

Во ставот (2) зборовите „и 5” се заменуваат со бројот „5”, а по зборовите „(таткото/старателот)” се додаваат зборовите „и 6”.

Во ставот (4) бројот „3” се заменува со бројот „4”.

Член 4

Во член 9 став (1) точката 27 се менува и гласи:

„27. Копија од трансакциска сметка.“

Во ставот (2) зборовите „20, 21, 24, 26, 27 и 28“ се заменуваат со зборовите „20, 21, 26 и 27.“

Во ставот (3) зборовите „12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23 и 25“ се заменуваат со зборовите „12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 и 28“.

Член 5

Во член 10 став (1) точка 34, се менува и гласи:

„34. За дете-ца земени под старателство - решение за старателство.“

Во точката 35 точката се заменува со сврзникот „и“.

По точката 35 се додава нова точка 36, која гласи:

„36. Копија од трансакциска сметка.“

Во ставот (3) зборовите „21, 26, 27, 28, 32, 33, 34 и 35“ се заменуваат со зборовите „21, 26, 27, 28, 33, и 36“.

Во ставот (4) зборовите „8 и 12“ се заменуваат со зборовите „8, 12 и 34“.

Во ставот (5) зборовите „3, 4, 7, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34 и 35“ се заменуваат со зборовите „3, 4, 7, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 и 35“.

Член 6

Во член 12 став (1), во точката 24 по зборовите „Доказ дека“ се додаваат зборовите „детето не“, зборот „сместен“, се заменува со зборот „сместено“, а сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка запирка.

Точката 25, се менува гласи:

„25. Решение на Центарот за социјална работа со кое се доверува малолетното дете родено во вонбрачна заедница на понатамошна грижа, чување и воспитување.“

По точката 25 се додаваат четири нови точки 26, 27, 28 и 29, кои гласат:

„26. За дете-ца земени под старателство - решение за старателство;

27. За дете-ца згрижени во згрижувачко семејство –договор склучен меѓу Центарот за социјална работа и згрижувачот;

28. Доказ за присуство на наставни часови;и

29. Копија од трансакциска сметка на лицето на кое се врши исплата, согласно Законот за заштита на децата“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Документите од став (1) точки 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21 и 28 на овој член, центарот за социјална работа ги прибавува по службена должност по пат на размена на податоците по електронски пат со надлежните институции или во писмена форма, по претходно дадена писмена согласност на подносителот на барањето и другите членови на домаќинството за користење на нивните лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на додаток за образование и писмена согласност да бидат откриени нивните податоци за депозитите во сите банки и штедилници во Република Северна Македонија. Документите од став (1) точките 5, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 22, 23 и 29 на овој член, ги прибавува подносителот на барањето при поднесување на барањето и во текот на користење на правото на додаток за образование, а доказите од став (1) точки 24, 25, 26 и 27 на овој член, се обезбедуваат од страна на службеното лице на центарот за социјална работа.“

Член 7

Во член 14 став (1) точката 23, се менува и гласи:

„23. Доказ/решение дека до својата 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа од матичниот центар за социјална работа; и“.

По точката 23 се додава нова точка 24, која гласи:

„24. Копија од трансакциска сметка.“

Во ставот (5) по бројот „14,“ се додава бројот „15,“.

Во ставот (6) зборовите „5, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22 и 23“ се заменуваат со зборовите „5, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 22, и 24“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Доказот од ставот (1) точка 23 на овој член, се обезбедува од страна на службеното лице на центарот за социјална работа.“

Член 8

Во член 16 став (1) точка 4, сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.

Во точката 5, точката се заменува со сврзникот „и“.

По точката 5, се додава нова точка 6, која гласи:

„6. Копија од трансакциска сметка на подносителот на барањето.“

Во ставот (2) зборовите „1, 3, 4 и 5“ се заменуваат со зборовите „1, 3, 4, 5 и 6“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Доказот од ставот (1) точка 2 на овој член се обезбедува од страна на службеното лице на Центарот за социјална работа.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 9

Обрасците БДД/ГМП: „Барање за остварување на право на детски додаток“-Прилог бр.1; БПД/2: „Барање за остварување на право на посебен додаток“-Прилог бр.2; БЕППН/2: „Барање за остварување на право на еднократна парична помош“-Прилог бр.3; БРДД/1: „Барање за остварување на право на родителски додаток за дете (за трето дете)“-Прилог бр.4; БРДД/2: „Барање за остварување на право на родителски додаток за дете (за трето дете)“-Прилог бр.4А; БДО: „Барање за остварување на право на додаток за образование“-Прилог бр.5; БДО/Д18: „Барање за остварување на право на додаток за образование за лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа“-Прилог бр.5А;и БДО/Д С „Барање за остварување на право на додаток за образование за студент кој до 18 годишна возраст имал статус на дете без родители и родителска грижа“-Прилог бр.5Б; се заменуваат со нови обрасци: „БДД/ГМП: „Барање за остварување на право на детски додаток“-Прилог бр.1; БПД/2: „Барање за остварување на право на посебен додаток“-Прилог бр.2; БЕППН/2: „Барање за остварување на право на еднократна парична помош“-Прилог бр.3; БРДД/1: „Барање за остварување на право на родителски додаток за дете (за трето дете)“-Прилог бр.4; БРДД/2: „Барање за остварување на право на родителски додаток за дете (за трето дете)“-Прилог бр.4А; БДО: „Барање за остварување на право на додаток за образование“-Прилог бр.5; БДО/Д18: „Барање за остварување на право на додаток за образование за лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа“-Прилог бр.5А;и БДО/Д С „Барање за остварување на право на додаток за образование за студент кој до 18 годишна возраст имал статус на дете без родители и родителска грижа“-Прилог бр.5 Б, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 10

Прилогот бр.7 се заменува со нов Прилог бр.7, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-4549/3
23 септември 2020 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

ПРИЛОГ бр.1 БДД/ГМП

До
ЈУ

(Центар за социјална работа)

БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ДЕТСКИ ДОДАТОК**1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО**

Име	Презиме

Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Единствен матичен број на граѓанинот
____ . ____ . ____		-----

ДРЖАВЈАНСТВО _____

ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА _____

Име на татко	Име на мајка	Брачен статус	Податоци за самохран родител (се подвлекува соодветното)
		<input type="checkbox"/> женет/мажен/а <input type="checkbox"/> разведен/а <input type="checkbox"/> вдовец/ца <input type="checkbox"/> вонбрачна заедница <input type="checkbox"/> непознато	едниот родител е починат, разведен брак, едниот родител се води за исчезнат, едниот родител се води за непознат.
Образование		Работен статус	
<input type="checkbox"/> Завршено <input type="checkbox"/> Во тек		<input type="checkbox"/> Вработен <input type="checkbox"/> Невработен <input type="checkbox"/> Пензионер	

2. ПОДАТОЦИ ОД ЛИЧНА КАРТА

Број на лична карта	Издадена од	Ден на издавање	Важност до
Улица и број		Населено место	Општина

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ (само доколку се разликува од податоците во лична карта)

Улица и број	Населено место	Општина

4. ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ЛИЦЕТО НА КОЕ СЕ ВРШИ ИСПЛАТА

Назив на банка	Број на трансакциска сметка

5. ПОДАТОЦИ ЗА МАЈКАТА НА ДЕТЕТО:

Презиме:	Име:	ЕМБГ: _____
Адреса на живеење:		

6. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВО:

Р.бр	Име и презиме и име на родител	ЕМБГ	Живееалиште/ Престојувалиште	Сродство со подносителот	Образование	Брачен статус	Работен статус
1.		_____					
2.		_____					
3.		_____					
4.		_____					
5.		_____					
6.		_____					
7.		_____					
8.		_____					

7. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО:

Р.бр	Име и презиме и име на родител	ЕМБГ	Живееалиште/ Престојувалиште	Сродство со подносителот	Образование	Брачен статус	Работен статус
1.		_____					
2.		_____					
3.		_____					
4.		_____					
5.		_____					
6.		_____					

8. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЦАТА:

Р.б р	Име и презиме и име на родител	ЕМБГ	Живеалиште/ Престојува лиште	Сродство со Подноси телот	Предучи лишна возраст	Училиш на возраст	Забелешка
1.		-----					
2.		-----					
3.		-----					
4.		-----					
5.		-----					

Датум и место на поднесување

Потпис на подносителот на барањето

Потпис на службено лице кое го примило барањето

9. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО КОИ ГИ ДОСТАВУВА ПОДНОСИТЕЛОТ:*

1. Важечка лична карта на подносителот на барањето, лична карта за постојан престој на странец, која се доставува само на увид за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето (за сите полнолетни членови на домаќинството);
2. Пресуда за развод на брак – правосилна судска пресуда/ фотокопија од извод на матична книга на родени на родителот подносител на барањето не постар од шест месеци- за разведен брак /вдовец-вдовица (оригиналот се доставува на увид);
3. Пресуда за определена законска издршка;
4. Договор за извршување на работи во врска со спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија;
5. Потврда од банка за штеден влог;
6. Доказ дека едниот родител живее во брачна и/или вонбрачна заедница;
7. Доказ дека едниот родител е исчезнат- доказ од надлежен суд;
8. Доказ за временски период за издржување на казна затвор/правосилна извршна пресуда; и
9. Копија од трансакциска сметка на лицето на кое се врши исплата согласно подзаконската регулатива.

* За корисник на гарантирана минимална помош кој има дете - подносителот кон барањето приложува на увид важечка лична карта од точка 1. на барањето која се доставува само на увид за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето и копија од трансакциска сметка на лицето на кое се врши исплата согласно подзаконската регулатива.

V. Податоци за останатите членови на семејството

Ред Бр	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Сродство	Ден, месец и год нараѓ.	Место на раѓање	Занимање	Припадност на заедница
1.		//////////					
2.		//////////					
3.		//////////					
4.		//////////					
5.		//////////					
6.		//////////					

VI. Податоци за самохран родител (се подвлекува соодветното)

разведен брак, _____ еденот родител е починат, едниот родител се води за исчезнат, едниот родител се води за непознат.

VII. Податоци за материјално необезбеден родител, корисник на гарантирана минимална помош (се заокружува соодветното)

- Корисник на гарантирана минимална помош ДА НЕ

НАПОМЕНА: Податоците се пополнуваат јасно и разбирливо на начин како што е опишан во барањето (заокружување, подвлекување и пополнување на празните линии и полиња).

ИЗЈАВА

Јас _____, под полна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

_____ 20__ год.
(датум)

Подносител на барањето,

(име, татково име и презиме)

Ослободено од плаќање на административна такса согласно Законот за административните такси

Во случај кога мајката не е државјанин на Република Северна Македонија, а склучила брак со државјанин на Република Северна Македонија и има лична карта за странец издадена од Министерство за внатрешни работи, барањето за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче го поднесува таткото до центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое таткото има постојано место на живеење.

I. Податоци за мајката

_____ (Презиме, татково име и име)	ПРИПНА ЗАЕДНИЦА	ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА	СТАТУС
Адреса _____ улица и број _____ место _____	1. Македонска 2. Албанска 3. Турска 4. Влашка 5. Српска 6. Ромска 7. Бошњачка 8. Не се изјасниле 9. Други	1. Без образование 2. НКВ 3. ПКВ 4. КВ 5. ВКВ 6. Со непотполно осн. образование 7. Основно образование 8. Средно образов. 9. Вишо образов. 10. Високо образов. 11. м-р на науки 12. д-р на науки 13. Друго	1. Вработена 2. Невработена 3. Друг статус _____
ОПШТИНА _____			
Раѓањето настанало на: _____ 20__ година /место/ _____	ЕМБГ НА МАЈКАТА _____ Л.К.Бр. _____ ДРЖАВЈАНСТВО _____		

II. Податоци за сите членови на семејството

Ред Бр	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Сродство	Ден, месец и год нараѓ:	Место на раѓање	Занимање	Припадност на заедница
1.		//////////					
2.		//////////					
3.		//////////					
4.		//////////					
5.		//////////					

ИЗЈАВА

Јас _____, под полна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

_____ 20__ год.

(датум)

Подносител на барањето,

_____ (име, татково име и презиме)

Ослободено од плаќање на административна такса

ПРИЛОГ бр. 4

БРДД / 1

ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА _____

Б А Р А Њ Е

за остварување на право на родителски додаток за дете (за трето дете)

Од _____ со стан на ул. _____ бр. _____ во _____
(име и презиме на мајката) (населено место/општина)

л.к.бр.: _____ издадена од МВР _____.

Барам да ми се признае право на родителски додаток за дете :

_____ (име и презиме и година на раѓање за трето дете)

Прилози кои барањето кои ги доставува подносителот-мајката:

1. Важечка лична карта на увид за утврдување на идентитетот, државјанството и постојаното место на живеење во Република Северна Македонија последните три години пред поднесување на барањето, (а за мајките за кои од личната карта не може да се утврди дека се државјани на Република Северна Македонија со постојано место на живеење во Република Северна Македонија последните три години пред поднесување на барањето и доказ со кој се потврдува односно од кој може да се утврди дека се државјани на Република Северна Македонија со постојано место на живеење во Република Северна Македонија последните три години пред поднесување на барањето - издаден од Министерство за внатрешни работи, односно обезбеден доказ од центарот за социјална работа по службена должност од Министерство за внатрешни работи);
2. Изјава од мајката како подносител на барањето дека не живее и не работи во странство;
3. Изјава од мајката за редоследот на раѓања на децата, спрема датумот и часот на раѓањата, запишани во изводот од матичната книга на родени на детето, а ако има починато дете се наведува и датумот и часот на смртта на детето, запишани во изводот од матичната книга на умрени на детето;
4. Доказ дека не е одземено родителското право на мајката над децата од претходниот ред на раѓање- издаден од надлежниот суд;
5. Доказ за мајката за извршени здравствени прегледи и контроли за време на бременоста, кај избран лекар-специјалист по гинекологија и акушерство;
6. Доказ за вршење на задолжителните вакцинации на детето за кое се остварува правото согласно закон - издаден од соодветна здравствена установа;
7. Договор за извршување на работи во врска со спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија;
8. Потврда од банка за штеден влог;
9. Потврда дека детето за кое се остварува правото е запишано и редовно ја следи наставата во основно училиште, издадена од установата во која е запишано;
10. Потврда за вонредно продолжување на образованието за дете за кое се остварува правото и кое поради болест или повреда е спречено редовно да ја посетува наставата - издадена од образовната установа во која е запишано; и
11. Потврда за дете за кое се остварува правото дека поради видот и степенот на попреченост не може да се образува- издадена од соодветна здравствена установа; и
12. Копија од трансакциска сметка .

Доказите под реден број 9, 10 и 11 се поднесуваат од започнување на школувањето на детето согласно закон.

I. Податоци за подносителот на барањето -мајката

1. Презиме, татково име и име _____
2. Единствен матичен број на граѓанинот _____
3. Место на раѓање _____
(населено место) (општина) (држава)
4. Место на живеење _____ тел. _____
(населено место) (општина) (држава)

V. Податоци за децата по ред на раѓање

Ред Бр	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Место на живеење	Занимање	Припадност на заедница
1.		//////////					
2.		//////////					
3.		//////////					
4.		//////////					

VI. Податоци за детето за кое се поднесува барањето

Ред Бр	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Место на живеење	Посетувајчи				Припадност на заедница
						ДГ		ОУ*		
						да	не	да	не	
1.		//////////								

ДГ - Детска градинка, ОУ - Основно училиште

* Во колоната учи за ОУ под „да“ се внесува соодветната буква А или Б, а под „не“ се внесува буквата В

А. Редовно,

Б. Вонредно за лице кое поради болест или повреда вонредно го продолжува образование

В. Лице кое поради степен на попреченост не може да се образува

VII. Податоци за вршени задолжителни вакцинарања:

На трето дете _____
(се внесуваат податоците за вршени, односно примени вакцини)

VIII. Податоци за вршени задолжителни здравствени прегледи и контроли на мајката во текот на бременоста

Мајката _____ ги

1. има

2. нема

вршено задолжителните здравствени прегледи и контроли во текот на бременоста кај избран лекар – специјалист по акушерство (се заокружува соодветното).

ИЗЈАВА

Јас _____, под полна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

_____ 20__ год.
(датум)

Подносител на барањето,

(име, татково име и презиме)

ПРИЛОГ бр. 4А
БРДД/2ДО
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА _____

Б А Р А Њ Е

за остварување на право на родителски додаток за дете (за трето дете)

Од _____ со стан на ул. _____
бр. _____

(име и презиме на таткото/старателот)

во _____ л.к.бр: _____ издадена од

МВР _____.

(населено место/општина)

Барам да ми се признае право на родителски додаток за дете :

_____ (име и презиме и година на раѓање за трето дете)

” Основ за поднесување на барањето _____
/се наведува кој е основот*/

* Во случај мајката да не е жива, да го напуштила детето или од оправдани причини да е спречена непосредно да се грижи за детето

(Оправдани причини поради кои мајката е спречена непосредно да се грижи за детето се во случај на: подолготрајно континуирано болничко лекување на мајката; сериозно нарушена здравствена состојба на мајката; студиски престој, усовршување и специјализација на мајката; одземена деловна способност на мајката)

Прилози кон барањето кои ги доставува подносителот-таткото/старателот:

1. Важечка лична карта од мајката на увид за утврдување на постојано место на живеење на мајката, односно доказ за постојано место на живеење за мајката- центарот го обезбедува по службена должност од Министерство за внатрешни работи, освен во случај мајката да не е жива;
2. Важечка лична карта од таткото односно старателот на увид за докажување на идентитетот, државјанството и постојаното место на живеење во Република Северна Македонија последните три години пред поднесување на барањето, (а за татко односно старател за кој од личната карта не може да се утврди дека е државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на живеење во Република Северна Македонија последните три години пред поднесување на барањето и доказ со кој се потврдува односно од кој може да се утврди дека е државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на живеење во Република Северна Македонија последните три години пред поднесување на барањето, издаден од Министерство за внатрешни работи, односно обезбеден доказ од центарот за социјална работа по службена должност од Министерството за внатрешни работи);
3. Изјава од таткото односно старателот за редоследот на раѓања на децата на мајката, спрема датумот и часот на раѓањата, запишани во изводот од матичната книга на родени на детето, а ако има починато дете се наведува и датумот и часот на смртта на детето, запишани во изводот од матичната книга на умрени на детето;
4. Доказ дека не му е одземено родителското право на таткото односно старателот над децата од претходниот ред на раѓање, издаден од надлежниот суд;

ДГ- Детска градинка, ОУ- Основно училиште

* Во колоната учи за ОУ под „да“ се внесува соодветната буква А или Б, а под „не“ се внесува буквата В

А. Редовно

Б. Вонредно за лице кое поради болест или повреда вонредно го продолжува образование

В. Лице кое поради степен на попреченост не може да се образува

VI. Податоци за вршени задолжителни вакцинирања:

На трето дете _____
(се внесуваат податоците за вршени, односно примени вакцини)

VII. Податоци за вршени задолжителни здравствени прегледи и контроли на мајката во текот на бременоста

Мајката _____ ги

1. има

2. нема

вршено задолжителните здравствени прегледи и контроли во текот на бременоста (се заокружува соодветното).

ИЗЈАВА

Јас _____, под полна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

_____ 20__ год.
(датум)

_____ Подносител на барањето,
(име, татково име и презиме)

ПРИЛОГ бр.5

БДО

ДО

ЈУ _____

(Центар за социјална работа)

БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ДОДАТОК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ*

Од:

Презиме:	Име:	ЕМБГ:
----------	------	-------

Адреса на живеење:

--	--

Податоци од лична карта:

Број на лична карта	Издадена од	Ден на издавање	Важност до
Улица и број	Населено место	Општина	

Податоци за мајката на ученикот:

Презиме:	Име:	ЕМБГ:
----------	------	-------

Адреса на живеење:

Податоци за таткото на ученикот:

Презиме:	Име:	ЕМБГ:
----------	------	-------

Адреса на живеење:

Податоци за престојувалиште (само доколку се разликува од податоците во личната карта)

Улица и број	Населено место	Општина

Трансакциска сметка на лицето на кое се врши исплата

Назив на банка	Број на трансакциска сметка

Податоци за членови на домаќинство:

Р.бр	Име и презиме и име на родител	ЕМБГ	Живееалиште/Престојувалиште	Сродство со подносителот	Образование	Брачен статус	Работен статус
1.		-----					

2.		-----					
3.		-----					
4.		-----					
5.		-----					
6.		-----					
7.		-----					
8.		-----					

Барам да ми се овозможи користење на додаток за образование за основно/средно образование за детето

Информации за ученикот					
Име и презиме на ученикот/цит е	Дата на раѓање	ЕМБГ на ученикот	Име на средното-основното училиште/ Општина	Одделение (прво, второ, трето, четврто/петто/шесто/седмо/осмо/деветто) Клас (прв, втор, трет, четврт)	Приложена потврда за упис (да, не)

Потпис на вработениот во ЦСР

Потпис на подносителот на барањето

Датум _____

Датум _____

Прилози кон барањето кои ги доставува подносителот на барањето:

1. Важечка лична карта на подносителот на барањето, која се доставува само на увид за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето (за сите полнолетни членови на домаќинството);
2. Пресуда за развод на брак-правосилна судска пресуда;
3. Пресуда за определена законска издршка;
4. Договор за извршување на работи во врска со спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија;
5. Потврда од банка за штеден влог;
6. Доказ дека едниот родител е исчезнат- од надлежен суд;
7. Доказ за временски период за издржување на казна затвор;
8. Потврда за детето/ученикот дека е запишан и е редовен ученик во основно училиште/средно училиште; и
9. Копија од трансакциска сметка на лицето на кое се врши исплата, согласно Законот за заштита на децата.

* Подносителот на барањето корисник на гарантирана минимална помош за дете, за остварување и користење на правото на додаток за образование, кон барањето поднесува:

1. Важечка лична карта за подносителот на барањето, која се доставува само на увид за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето;
2. Потврда за запишан ученик во основно/средно училиште;
3. Потврда за редовен ученик; и
4. Копија од трансакциска сметка на лицето на кое се врши исплата, согласно Законот за заштита на децата.

ПРИЛОГ бр.5 А

БДО/Д 18

ДО

ЈУ

(Центар за социјална работа)

**БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ДОДАТОК ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18 ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛО
СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА**

Од:

Презиме:	Име:	ЕМБГ:
Адреса на живеење:		

Податоци од лична карта:

Број на лична карта	Издадена од	Ден на издавање	Важност до
Улица и број		Населено место	Општина

Податоци за престојувалиште (само доколку се разликува од податоците во личната карта)

Улица и број	Населено место	Општина

Трансакциска сметка

Назив на банка	Број на трансакциска сметка

Податоци за членови на домаќинство:

Р.бр	Име и презиме и име на родител	ЕМБГ	Живеелиште / Престојувалиште	Сродство со подносителот	Образование	Брачен статус	Работен статус
1.		-----					
2.		-----					
3.		-----					
4.		-----					
5.		-----					

ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО КОИ ГИ ДОСТАВУВА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО:

1. Важечка лична карта на подносителот на барањето, која се доставува само на увид за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето (за сите полнолетни членови на домаќинството);
2. Пресуда за развод на брак-правосилна судска пресуда;
3. Пресуда за определена законска издршка;
4. Договор за извршување на работи во врска со спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија;
5. Потврда од банка за штеден влог;
6. Доказ дека едниот родител е исчезнат- од надлежен суд;
7. Доказ за временски период за издржување на казна затвор;
8. Потврда дека е редовен ученик во средно училиште и
9. Копија од трансакциска сметка.

* За корисник на гарантирана минимална помош кој има дете/ученик во основно училиште или во средно училиште - подносителот кон барањето приложува:

1. Важечка лична карта која се доставува само на увид за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето;
2. Потврда за детето/ученикот дека е запишан и е редовен ученик во основно училиште/средно училиште; и
3. Копија од трансакциска сметка.

Потпис на вработениот во
ЦСР

Датум _____

Потпис на подносителот на
барањето

Датум _____

ПРИЛОГ бр.5 Б

БДО/Д С

ДО

ЈУ _____ - _____
(Центар за социјална работа)БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ДОДАТОК ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СТУДЕНТ КОЈ ДО 18 ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛ
СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

Од:

Презиме:	Име:	ЕМБГ:
Адреса на живеење:		

Податоци од лична карта:

Број на лична карта	Издадена од	Ден на издавање	Важност до
Улица и број		Населено место	Општина

Податоци за престојувалиште (само доколку се разликува од податоците во личната карта)

Улица и број	Населено место	Општина

Трансакциска сметка:

Назив на банка	Број на трансакциска сметка

Прилози кон барањето кои ги доставува подносителот на барањето:

1. Важечка лична карта на подносителот на барањето, која се доставува само на увид за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето;
2. Соодветен доказ за користење на социјален стан под закуп ((Договор за користење на социјален стан под закуп од Министерство за транспорт и врски/ доказ-потврда од Акционерското друштво за стопанисување и изградба на станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката или изјава на записник дека не користи социјален стан под закуп, дадена на записник во центарот за социјална работа);
3. Потврда дека првпат е запишан на високообразовна установа;
4. Потврда за редовен студент; и
5. Копија од трансакциска сметка.

Потпис на вработениот во
ЦСРПотпис на подносителот на
барањето

Датум _____

Датум _____

2965.

Врз основа на член 60 став (9) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦА ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА И НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ ЗА САМОХРАНИ РОДИТЕЛИ КОИ СЕ КОРИСНИЦИ НА ГАРАНТИРАНА МИНИМАЛНА ПОМОШ ЧИИ ДЕЦА СЕ ЗГРИЖЕНИ ВО ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитување, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца и на образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст за самохрани родители кои се корисници на гарантирана минимална помош чии деца се згрижени во јавна установа за деца – детска градинка.

Член 2

(1) Барањето за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување и воспитување и одмор и рекреација на деца во јавна установа за деца, за дете на кое материјалната состојба на семејството е нарушена поради претрпена природна непогода (пожар, поплава, земјотрес и друго), се поднесува на Образец бр.1: „Барање за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитување, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца“ кој се печати на хартија во бела боја со А-4 формат.

(2) Потребна документација за остварување на правото на партиципација од став (1) на овој член е:

1. лична карта на подносителот на барањето на увид;

2. фотокопија од извод на матичната книга на родени на детето (оригиналот се доставува на увид); и

3. потврда од Центарот за социјална работа дека настапиле случаите утврдени во став (1) на овој член.

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој правилник, е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Барањето за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст за самохрани родители кои се корисници на правото на гарантирана минимална помош, чии деца се згрижени во јавна установа за деца - детска градинка, се поднесува на Образец бр.2: „Барање за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст за самохрани родители кои се корисници на гарантирана минимална помош чии деца се згрижени во јавна установа за деца – детска градинка“ кој се печати на хартија во бела боја со А-4 формат.

(2) Потребна документација за остварување и користење на правото на партиципација од став (1) на овој член е:

1. важечка лична карта на подносителот на барањето на увид, за докажување на идентитетот, државјанството и постојаното место на живеење во Република Северна Македонија од најмалку 12 месеци непрекинато на територија на Република Северна Македонија, до денот на поднесување на барањето, а ако од личната карта не може да се докаже дека е државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на живеење од најмалку 12 месеци непрекинато до денот на поднесување на барањето, доказ од Министерство за внатрешни работи (потврда);

2. препис од извод на матична книга на родени на детето; и

3. решение за користење на правото на гарантирана минимална помош од Центарот за социјална работа.

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој правилник, е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-4550/3
23 септември 2020 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

Образец бр.1

До
 Јавна установа за деца - детска градинка _____ - _____
 - За Комисија за прием на деца-

БАРАЊЕ

за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавни установи за деца

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО- родителот:

Име _____				Презиме _____			
Датум на раѓање _____				Место на раѓање _____			
ЕМБГ _____				Државјанство: _____		Пол	М Ж
Број на лична карта: _____		Издадена од _____		На ден : _____			
Адреса на живеење _____			Место _____	Општина _____		Тел _____	Email _____
Припадност на заедница: 1. Македонска; 2. Албанска; 3. Турска; 4. Ромска; 5. Влашка; 6. Српска; 7. Бошњачка 8. Друго _____							
Име на татко _____				Име на мајка _____			
Образование		1. Во тек; 2. Нема; 3. Основно; 4. Средно; 5. Више; 6. Високо; 7. М-р; 8. Д-р					
Работен статус		1. Вработен; 2. Невработен; 3. Пензионер; 4. Останато (_____); /да се наведе/					

2. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕТЕТО/ЦАТА ЗА КОЕ/КОИ СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО:

Име _____		Татково име _____		Презиме _____	
ЕМБГ _____		Датум на раѓање _____		Место на раѓање: _____	

Име _____		Татково име _____		Презиме _____	
ЕМБГ _____		Датум на раѓање _____		Место на раѓање: _____	

Име _____		Татково име _____		Презиме _____	
ЕМБГ _____		Датум на раѓање _____		Место на раѓање: _____	

3. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО КОИ ГИ ДОСТАВУВА ПОДНОСИТЕЛОТ:

1. Лична карта на подносителот на барањето на увид
2. Фотокопија од извод на матичната книга на родени на детето (оригиналот се доставува на увид)
3. Потврда од Центарот за социјална работа дека материјалната состојба на семејството е нарушена поради претрпена природна непогода (пожар, поплава, земјотрес и друго).

4. СОГЛАСНОСТ И ИЗЈАВА ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО:

- Согласен сум моите лични податоци да бидат употребени од страна на јавната установа за деца - детска градинка _____ - _____ во постапката за остварување на правото на партиципација.
- Согласен сум како родител, личните податоци на малолетното дете/деца да бидат употребени од страна на јавната установа за деца - детска градинка _____ - во постапката за остварување на правото на партиципација.
- Како подносителот на барањето под полна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

Потпис на носителот за согласност
_____Датум и место:
_____Потпис на службеното лице кое
го примило барањето
_____Потпис на подносителот
на барањето

(име, татково име и презиме и потпис)

Напомена: Податоците се пополнуваат јасно и разбирливо, со заокружување, подвлекување и/или пополнување на празните линии и полиња.

Образец бр.2

До
 Јавна установа за деца - детска градинка _____ - _____
 - За Комисија за прием на деца-

БАРАЊЕ

за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст за самохрани родители кои се корисници на гарантирана минимална помош чии деца се згрижени во јавна установа за деца – детска градинка

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО- родителот:

Име		Презиме	
Датум на раѓање		Место на раѓање	
ЕМБГ	Државјанство:		Пол
		М	Ж
Број на лична карта:		Издадена од	На ден :
Адреса на живеење		Место	Општина
			Тел
			Email
Припадност на заедница: 1. Македонска; 2. Албанска; 3. Турска; 4. Ромска; 5. Влашка; 6. Српска; 7. Бошњачка 8. Друго			
Име на татко		Име на мајка	
Образование	1. Во тек; 2. Нема; 3. Основно; 4. Средно; 5. Више; 6. Високо; 7. М-р; 8. Д-р		
Статус	1. Другиот родител е починат; 2. Другиот родител е непознат; 3. Другиот родител е исчезнат 3. Другиот родител од оправдани причини повремено или трајно не ги извршува родителските права и дол		

2. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕТЕТОЦАТА ЗА КОЕ/КОИ СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО:

Име	Татково име	Презиме	Место на раѓање:
ЕМБГ	Датум на раѓање		
Име	Татково име	Презиме	Место на раѓање:
ЕМБГ	Датум на раѓање		
Име	Татково име	Презиме	Место на раѓање:
ЕМБГ	Датум на раѓање		

3. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО КОИ ГИ ДОСТАВУВА ПОДНОСИТЕЛОТ*:

1. Важечка лична карта на подносителот на барањето на увид, за докажување на идентитетот, државјанството и постојаното место на живеење во Република Северна Македонија од најмалку 12 месеци непрекинато на територија на Република Северна Македонија, до денот на поднесување на барањето, а ако од личната карта не може да се докаже дека е државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на живеење од најмалку 12 месеци непрекинато до денот на поднесување на барањето, доказ од Министерство за внатрешни работи (потврда)
2. Препис од извод на матична книга на родени на детето и
3. Решение за користење на правото на гарантирана минимална помош од Центарот за социјална работа

4. СОГЛАСНОСТ И ИЗЈАВА ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО:

- Согласен сум моите лични податоци да бидат употребени од страна на јавната установа за деца - детска градинка _____ - _____ во постапката за остварување на правото на партиципација.
- Согласен сум како родител, личните податоци на малолетното дете/деца да бидат употребени од страна на јавната установа за деца - детска градинка _____ - во постапката за остварување на правото на партиципација.
- Како подносител на барањето под целосна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

***Доколку од решението за користење на правото на гарантирана минимална помош од центарот за социјална работа не може да се утврди дека подносителот на барањето-родителот е самохран родител, потребен е и доказ од центарот за социјална работа со кој ќе се потврди статусот дека родителот е самохран**

Потпис на носителот за согласност
_____Датум и место:
_____Потпис на службеното лице кое
го примило барањето
_____Потпис на подносителот
на барањето

(име, татково име и презиме и потпис)

Напомена: Податоците се пополнуваат јасно и разбирливо, со заокружување, подвлекување и/или пополнување на празните линии и полиња.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2966.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА

Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Украина („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 23/20).

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02- 272/3
24 септември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

2967.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Член 1

Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума се забранува увоз и транзит во Република Северна Македонија на:

1) домашни и диви свињи кои потекнуваат од Република Германија и

2) производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од Република Германија, и тоа:

- семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони од свињи,

- нуспроизводи и деривати на нуспроизводи од свињи,

- свинско месо, производи од свинско месо, преработки од свинско месо, мешовити и други производи кои содржат свинско месо.

Член 2

По исклучок на член 1 од ова решение, се одобрува увоз и транзит во Република Северна Македонија на:

1) домашни и диви свињи кои не потекнуваат од региони наведени во Прилогот кој е составен дел на ова решение,

2) семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони од свињи кои не потекнуваат од региони наведени во Прилогот на ова решение,

3) свинско месо, производи од свинско месо, преработки од свинско месо, мешовити и други производи кои содржат свинско месо, нуспроизводи и деривати на нуспроизводи од свињи, кои не потекнуваат од региони наведени во Прилогот на ова решение и

4) производи од свинско месо, преработки од свинско месо и мешовити производи кои содржат свинско месо кои потекнуваат од региони наведени во Прилогот на ова решение, доколку свинското месо од кое се добиени било подложено на еден од следните специфични третмани, и тоа:

- обработка во херметички затворен контејнер до F0 вредност од три или повеќе;

- термички третман што обезбедува постигнување на температура од најмалку 80°C што треба да помине низ производот од месо во текот на преработката на месото;

- термичко третирање на производите од месо, во херметички затворени контејнери на температура од најмалку 60°C за период од најмалку 4 часа, што обезбедува постигнување на температура од најмалку 70°C во внатрешноста на производот за периодот од 30 минути;

- природна ферментација и созревање на месото во времетраење од најмалку девет месеци за обезкостено месо, кое треба да ги добие следните карактеристики: Aw вредност од најмалку 0,93 или pH вредност од најмалку 6,0 и

- природна ферментација и созревање во времетраење од најмалку 190 дена за шунка и 140 дена за слабина.

5) нуспроизводи и деривати на нуспроизводи од свињи кои потекнуваат од региони наведени во Прилогот на ова решение, и тоа:

- четини за индустриска употреба, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

i) вриење во период од најмалку 30 минути,

ii) потопување во 1% раствор на формалдехид во времетраење од најмалку 24 часа,

- кожи и трофеи, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

i) вриење во вода за период кој ќе овозможи целосно отстранување на органски материи освен коски, бивни и заби,

ii) потопување во 4% раствор на натриум карбонат (Na₂CO₃) со одржана pH вредност од 11.5 или повеќе, во времетраење од најмалку 48 часа,

iii) потопување во раствор на мравја киселина (100kg сол (NaCl) и 12 kg мравја киселина на 1000 литри вода) со одржана pH вредност од 3 или повеќе, во времетраење од најмалку 48 часа,

iv) во случај на сирови кожи, третман од најмалку 28 дена во сол (NaCl) кој содржи 2% на натриум карбонат (Na₂CO₃).

v) третман во 1% раствор на формалин во времетраење од најмалку 6 дена.

- течно и цврсто шталско ѓубриво, доколку е подложено на еден од следните третмани:

i) влажен термички третман на температура од 55°C во времетраење од најмалку 1 час, и

ii) влажен термички третман на температура од 70°C во времетраење од најмалку 30 минути

- други нуспроизводи и деривати на нуспроизводи неспоменати во алинеја 1, 2 и 3 од овој став, доколку биле подложени на:

i) термички третман на температура од 90°C во времетраење од најмалку 1 час,

ii) термички третман на температура од 121°C во времетраење од најмалку 10 минути под притисок од најмалку 3 бара (bar),

iii) друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Африканска свинска чума.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02 – 2320/1
24 септември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

1. Во регионот Oder-Spree, следните општини:

- општина Grunow-Dammendorf,
- општина Mixdorf,
- општина Siehdichum,
- општина Schlaubetal,
- општина Neuzelle,
- општина Neißemünde,
- општина Lawitz,

- општина Eisenhüttenstadt,
- општина Vogelsang,
- општина Zeltendof,
- општина Wiesenau и
- општина Friedland со дистриктите Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz и Oelsen.

2. Во регионот Dahme-Spreewald, следните општини:

- општина Jamlitz и
- општина Lieberose со дистриктите Goschen, Blasdorf, Lieberose и Trebitz.

3. Во регионот Spree-Neiße, следните општини:

- општина Turow-Preilack со дистриктот Preilack,
- општина Tauer,
- општина Schenkendöbern,
- општина Guben,
- Gemeinde Jänschwalde со дистриктите Jänschwalde и Drewitz и
- општина Peitz.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в.д Директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депомент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020234